



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ

Бул. Гоце Делчев бр. 9А 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400
Факс.: +389 2 3223-811



Бр.

04-508/13
22-09-2020

Скопје

Врз основа на чл. 110 став 1 точка 8 и чл. 175 став 5 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 82/2018 година), Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на својата 49. редовна седница одржана на 16.9.2020 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

1. **Д-Р РАДУ-МИХАИЛ АТАНАСОВ**, се избира во звањето **виш лектор** во наставно-научната област **романистика (Романски јазик)**.
2. Именуван/-иот/-ата заснива работен однос на определено работно време до 15.9.2024 година.
3. Во стекнатото звање именуван/-иот/-ата се здобил-а од денот на донесувањето на оваа Одлука, а платата ќе се определи со посебно решение во согласност со Правилникот за плати.

Образложение

На објавениот конкурс за избор на **виш лектор** во наставно-научната област **романистика (Романски јазик)** објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ се пријави кандидатот **д-р Раду-Михаил Атанасов**.

Рецензијата за овој избор е објавена во Билтенот на Универзитетот бр. 1220.

Наставно-научниот совет на својата седница одржана на ден 16.9.2020 година по предлог на Рецензентската комисија во состав:

1. Д-р Аугуст Ковачец, редовен професор
 2. Д-р Константиин-Јоан Младин, редовен професор
 3. Д-р Звонко Никодиновски, редовен професор
- со мнозинство гласови го-ја избира д-р Раду-Михаил Атанасов во звањето **виш лектор**.

Согласно чл. 175 став 5 од Законот за високото образование избраниот наставник заснива работен однос за времето на кое е избран.

Одлуката да се достави до именуван/-иот/-ата, Одделението за правни, општи работи и човечки ресурси, Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење и Архивата на Факултетот.

Изработил:ГК
Одобрил:МШ



ДЕКАН
на Филолошкиот факултет
Проф. д-р Анета Дучевска

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ

ISSN-1857-9779

избор
- Раду Михаил
Атанасов



Б И Л Т Е Н

НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ

Број 1127

Скопје, 15 јули 2016 година

4. Реферат за избор на помлад асистент во наставно-научната област електрични машини, трансформатори апарати на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (**м-р Маја Целеска**).....308-312
5. Реферат за избор на помлад асистент во наставно-научната област компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (**м-р Горјан Нацински**).....313-318
6. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Мапи на радиоопкружување и нивен придонес во управување со радиоресурси во идните безжични комуникациски технологии** од **м-р Даниел Денковски**, прјавена на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.....319-332
7. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Придонес кон развојот на платформа за комуникациска интероперабилност на службите за јавна безбедност** изработена од **м-р Зоран Нушев**, прјавена на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.....333-339
8. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Општа методологија за анализа и моделирање на перформансите кај безжичните мрежи** изработена од **м-р Игор Лазов**, прјавена на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.....340-350

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Рецензија за оцена на докторската дисертација под наслов **Молекуларна карактеризација на миелопротиферативни неоплазми кај пациенти од Република Македонија** од **м-р Александар Ефтимов**, пријавена на Фармацевтскиот факултет во Скопје.....351-357

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области (дисциплини) методика, ортопедагогија и дефектологија на Филозофскиот факултет во Скопје (**д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ**).....358-372
2. Реферат за избор на наставник во научните области методологија и психометрија, теорија и методи на општествена статистика и социјална психологија, на Филозофскиот факултет во Скопје (**д-р Николина Кениг**).....373-389

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област (дисциплина) романистика/италијанистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**д-р Радица Никодиновска**).....390-415
2. Реферат за избор во звањето виш лектор по романски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**д-р Радун Михаил Атанасов**).....416-427
3. Реферат за избор на наставник во звањето лектор по современ руски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**Роза Тасевска**).....428-437
4. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Глаголските времиња претеритум и перфект во германскиот јазик и нивните македонски еквиваленти** од **м-р Бисера Станкова** пријавена на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.....438-440
5. Преглед на одобрени теми за изработка на докторски труд на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**м-р Марија Гркова, м-р Сузана В. Спасовска**).....441
6. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**Наталија Стевановиќ**).....442

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО ВИШ ЛЕКТОР ПО РОМАНСКИ ЈАЗИК
НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО СКОПЈЕ

На својата 64 редовна седница одржана на 20. 4. 2016 година, Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје донесе Одлука со која не избра за Рецензентска комисија за оцена на пријавата на д-р Атанасов Раду-Михаил на конкурсот за избор во звањето **виш лектор по романски јазик**. Наставно-научниот совет својата Одлука ја донесе врз основа на член 63 од Законот за високото образование и член 42 од Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Заблагодарувајќи се за изборот, Комисијата го поднесува до Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ следниов

ИЗВЕШТАЈ

На конкурсот за избор на еден виш лектор по романски јазик, објавен на 19.3.2016 во дневниците „Нова Македонија“ и „Коха“, се пријави еден кандидат, и тоа **д-р Атанасов Раду-Михаил**.

Пријавата на конкурсот за избор во звањето виш лектор по романски јазик д-р Атанасов Раду-Михаил, досегашен лектор по романски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, ја поднел на 23. 3. 2016. Со пријавата приложил кратка биографија, попис на објавените научни и стручни трудови, попис на педагошките (наставни) и други извршени должности, како и фотокопија од докторската диплома.

БИОГРАФИЈА. Атанасов Раду-Михаил се родил на 1. 5. 1981 год. во Париз. Средното образование го завршило во училиштето „Васил Антевски Дрен“ (правна насока) во Скопје. По завршувањето на средното училиште во 2000 година се запишал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде што студирал француски и романски јазик. Од најраното детство кандидатот е изворен говорител на двата јазика, на македонскиот и романскиот, а доста рано го совладал и мегленороманскиот дијалект на романскиот јазик. За време на студиите престојувал организирано неколку пати во Нјујорк (што му послужи и за усовршување на англискиот), а исто така престојувал и во Женева каде што следел настава по француски јазик. По завршувањето на студиите по романски и француски јазик во 2007 година, во повеќе наврати работел како симултан преведувач по повод службените посети на романските стопанственици и политичари во Македонија, а еднаш и по повод посетата на романскиот претседател на државата.

Во 2008 год., кандидатот Атанасов Раду-Михаил се запишал на докторски студии по романска лингвистика на Институтот за лингвистика „Јоргу Јордан – Александру Росети“ при Романската академија во Букурешт. **Ментор** за

изработка на докторската теза му беше еден од водечките романски лингвисти (и еден од водечките европски романисти денес) како и потпретседател на Романската академиј, **академикот Мариус Сала**. Како истражувач кој посебно се занимавал со компаративно-историските проучувања на романските јазици, особено со романскиот, и со проучувањето на теоријата и практиката на јазичните контакти, за изработката на овој докторат менторот академик Мариус Сала посветил посебно внимание. Така, кандидатот Атанасов за тема на својата дисертација го одбрал мегленороманскиот, еден од традиционалните идиоми во јужна Македонија и северна Грција, во кој до посебен израз дошло, на разни нивоа, преплетувањето (интерференцијата) со другите јазици од тоа подрачје, како што се македонскиот, грчкиот, турскиот (во помала мера и обично посредно и со други јазици). По внимателното проучување на фактите на теренот и систематското проучување на соодветната литература кандидатот Атанасов Раду-Михаил во **2011 год. ја одбрал во Букурешт докторската дисертација** под наслов *"Meglenoromâna actuală în contextul limbilor balcanice"* (*Денешниот мегленоромански во контекст на балканските јазици*). Со решение од 9. 12. 2011, Министерството за образование и наука на Република Македонија му ја призна на д-р Атанасов високообразовната квалификација стекната во странство.

Врз основа на своите универзитетски квалификации и знаење на романскиот јазик на ниво на изворен говорител, **во 2012 год.**, д-р Атанасов Раду-Михаил е избран на Катедрата за романски јазици и книжевности на Филолошкиот факултет "Блаже Конески" во Скопје **во звањето и на работно место лектор по романски јазик.**

ПРИКАЗ И ОЦЕНА НА ТРУДОВИТЕ. Д-р Атанасов Раду-Михаил досега објавил една сопствена (авторска) **научна книга**, објавил **превод** на една научна лингвистичка книга од романски на македонски јазик, бил **соработник** за романски јазик на книгата **македонски правопис**, објавил **две свои научни статии** во угледни романски лингвистички списанија, а во соработка со други лингвисти напишал и ги предал за печат уште **три научни статии.**

Авторовата книга. Иако мегленороманскиот како еден од "историските дијалекти" на романскиот јазик, сразмерно добро проучен, некои аспекти на тој идиом останале (по редоследот на приоритетите и по сила на приликите) донекаде занемарени. Тоа се однесува на оние појави и карактеристики на мегленороманскиот кои се должат на вековните контакти со соседните идиоми на јужна Македонија и северна Грција, особено на контактите со македонскиот (и општо со словенскиот), со грчкиот и турскиот. Во таа книга (којашто во основа е докторска дисертација), д-р Атанасов си поставил за цел систематски да го истражи она што досега е направено на полето на проучувањето на мегленороманскиот и неговите контакти со другите јазици, а истовремено преку сопствени истражувања (како анкетите на терен така и анализата на достапните текстови), да даде одговори на оние прашања со кои досега истражувачите систематски не се бавеле или воопшто не се бавеле. Во воведниот дел (стр. 7-42), авторот дава приказ на разместувањето на говорителите на мегленороманскиот (некогаш и денес), како и приказ на населбите во кои се зборува (или се зборувало) мегленоромански, посебно од културно-историско, економско и социолингвистичко становиште. Така, секоја населба каде што се зборува мегленоромански е строго отсликана и опишана од историска, географска, општествена и економска гледна точка. Следната целина на книгата

(стр. 43 – 62) дава критички приказ на досегашните истражувања на овој “историски” идиом јужно од Дунав, кој јазично е најблизок до дакороманскиот. Потоа следува приказ на контактите на говорителите од мегленороманското население со балканските народи (стр. 63), со посебен акцент на контактот на мегленороманското население со Словените (стр. 63 – 67), а потоа, спрема големите семантички подрачја (природа, село, град, човек, цивилно и верско општество; зборови со апстрактно значење; видови на зборови) системски се истражува словенското влијание во лексиката и во граматиката (стр. 76 – 102). Посебно е значаен издвоениот раздел од книгата кој се занимава со македонското (словенското) влијание во граматичката струкура на мегленороманскиот (стр. 103 – 115). На сличен начин грижливо е обработено и грчкото и турското влијание во мегленороманскиот (стр. 116 – 143), а еден посебен мал дел е посветен на анализата на турското влијание во глаголскиот систем на мегленороманскиот (стр. 144 – 148). Посебен дел им е посветен на јазичните калки според балканските јазици (стр. 149 – 176) со тоа што посебно се обработени калките според турскиот јазик (стр. 166 – 174) и калките според грчкиот јазик (стр. 174 – 176). Оваа анализа се завршува со целосен приказ на фонетската и морфолошката адаптација на позајмените зборови од македонскиот, турскиот и грчкиот во мегленороманскиот (стр. 177-181). Книгата завршува со заклучок (стр. 182 – 185), со индекс на позајмените зборови, кратенките, користената литература и картите на мегленороманските говори (186 – 229). Оваа книга е пример на сериозно изведено научно истражување на еден романски идиом во балкански јазичен и културен контекст.

Превод на научната книга. Д-р Атанасов ја превел од романски на македонски книгата на академик Мариус Сала, *Од лајтински на романски*, која дава синтетички приказ на историјата на романскиот јазик и збиен приказ на неговите структурни и типолошки карактеристики со неговите историски корени. Иако за прв пат е објавена во 1998 година, таа набргу стана класичен романистички прирачник по прашањата накарпатско-балканскиот романитет и преведена е од романски на повеќе јазици. Иако е јасно напишана, со оглед на тоа што станува збор за синтеза која ги допира сите битни прашања и аспекти на романскиот јазик и што се среќаваме сразмерно на мал простор со бројни технички лингвистички термини, преводот на оваа книга е од посебна потреба. Треба да се истакне дека преведувачот оваа задача ја извршил примерно и придонесе во утврдувањето на лингвистичката терминологија на македонскиот јазик.

Соработка на книга. Како член на авторскиот колектив, д-р Атанасов Раду-Михаил изработил транскрипција и транслитерација на романските зборови и имиња за *Правойсојѝ на македонскиојѝ јазик* (Скопје, 2015).

Изворни научни трудови во лингвистички списанија. Во бројот LX / 4 за годината 2011 на списанието *Limba Română*, кандидатот Атанасов Раду-Михаил објавил статија “*Valorile perfectului compus în meglenoromână*” (стр. 484/ 18 – 490 / 24). Во тој труд авторот обработува една балканска појава во мегленороманскиот: Станува збор за сложениот перфект кој има две различни функционални значења во зависност од редоследот на елементите: помошен глагол + минат партицип или минат партицип + помошен глагол. Во првиот случај означува минато дејствие независно од времето кога се одвива, блиско минато дејствие или претпоставено минато дејствие. Во другиот случај со таа конструкција се означува само минато дејствие што нам ни го пренел некој друг и на кое ние не сме биле присутни. Оваа појава доаѓа од турскиот, а освен во

мегленороманскиот, постои и во бугарскиот, македонскиот и албанскиот јазик, а од албанскиот е преземена и од ароманскиот од Охрид и Струга.

Во списанието **Studii și cercetări lingvistice** (LXII 2011, str 227 – 240), д-р Атанасов ги проучува ефектите на активниот билингвизам на говорителите на мегленороманскиот (мегленоромански-македонски и мегленоромански – грчки), а во минатото и мегленороманско-турскиот билингвизам (иако не општ). По краток теоретски вовед авторот ги проучува калките според македонскиот, како лексичко-семантичките така и граматичките (морфолошки и синтаксички), а наведува и неколку глаголи кои според македонскиот станале повратни. Потоа ги проучува лексичките и фразеолошките калки според турскиот (вклучувајќи и парцијални калки), а на крајот ги анализира лексичките и фразеолошки калки според грчкиот јазик.

Трудови прифатен за печат. Д-р Атанасов Раду-Михаил предал за печат три труда кој ги напишал заедно со Константин Јоан Младин (два на романски и еден на македонски) но овде нема да ги анализираме.

Оценка од самоевалуација

Во 2016 година, кандидатот д-р Раду-Михаил Атанасов доби позитивна оценка во анонимно спроведената анкета на студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

Наставно - педагошка работа. Кандидатот д-р Атанасов од 2012 редовно во зимскиот и летниот семестар секоја година на Филолошкиот факултет во Скопје одржува настава од романски јазик, а исто така и редовни консултации со студентите по романски јазик. Делимично во врска со неговата наставна дејност се и неговите научни и стручни трудови (на пример, преводот на книгата) што накратко го прикажавме.

Воедно, кандидатот е редовно, од 2012 год., и член на разни факултетски тела и комисии.

Наставно-образовната дејност на кандидатот носи 61, 2 бода, научно-истражувачка 24 бода, стручно-апликативната дејност 8, 5 бода. Тоа на кандидатот вкупно му носи 93, 7 бода што ни овозможува да го предложиме да биде избран во звање и на местото виш лектор по романски јазик на Катедрата за романски јазици и книжевности.

Од сето она што досега го изложивме произлегува дека д-р Атанасов Раду-Михаил е одличен познавач на романскиот јазик (покрај тоа тој е и роден говорител на романскиот и на македонскиот јазик), дека се потврдил како симултан преведувач и преведувач на научни лингвистички текстови, дека низа години врши наставна дејност како лектор по романски јазик и учествувал во разни факултетски тела и комисии. Заради сето тоа и дека кандидатот ги исполнува потребните услови, чест ни е **да му предложиме на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ да го избере кандидатот д-р Атанасов Раду-Михаил во звањето и на работно место виш лектор по романски јазик на Катедрата за романски јазици на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.**

111

Комисија

Акад. д-р Аугуст Ковачец, редовен професор

Д-р Петар Радосављевиќ, доцент

Д-р Звонко Никодиновски, редовен професор

ОБРАЗЕЦ

**КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И
СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ**

Кандидат: **Атанасов Петар Раду Михаил**

(име, татково име и презиме)

Институција: **Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје**

Филолошки факултет „Блаже Конески“

(назив на факултетот/институтот)

Научна област: **романски јазик**

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност: (наставно- образовна)	Поени
1.	Одржување на настава од прв циклус студии Катедра за романски јазици	
1.1	2012-2013 (зимски семестар)	
	Романски јазик ц1 (2+2) 8x15=120x0.04=4.8	4.8
	Романски јазик ц3 (2+2) 4x15=60x0,04=2,4	2,4
	Романски јазик 7 (2+2) 4x15=60x0,04=2,4	2,4
1.2.	2012-2013 (летен семестар)	

	Романски јазик ц2 (2+2) 8x15=120x0,04=4,8	4,8
	Романски јазик ц4 (2+2) (4x15=60x0,04=2,4	2,4
	Романски јазик 8 (2+2) 4x15=60x0.04=2.4	2.4
1.3.	2013-2014 (зимски семестар)	
	Романски јазик ц1 (2+2) 8x15=120x0.04=4.8	4.8
	Романски јазик ц3 (2+2) 8x15=120x0.04=4.8	4.8
1.4.	2013-2014 (летен семестар)	
	Романски јазик ц2 (2+2) 8x15=120x0.04=4.8	4.8
	Романски јазик ц4 (2+2) 8x15=120x0.04=4.8	4.8
1.5.	2014-2015 (зимски семестар)	
	Романски ц1 (2+2) 6x15=90x0.04=3.6	3.6
	Романски јазик ц3(2+2) 6x15=90x0.04=3.6	3.6
1.6.	2014-2015 (летен семестар)	
	Романски ц2 (2+2) 6x15=90x0.04=3.6	3.6
	Романски ц4 (2+2) 6x15=90x0.04=3.6	3.6
1.7.	2015-2016 (зимски семестар)	

	Романски ц1 (2+2) $6 \times 15 = 90 \times 0.04 = 3.6$	3.6
	Романски ц3 (2+2) $6 \times 15 = 90 \times 0.04 = 3.6$	3.6
2	консултации со студенти	
	2012-2013 зимски семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$ 2012-2013 летен семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$	0.2 0.2
	2013-2014 зимски семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$ 2013-2014 летен семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$	0.2 0.2
	2014-2015 зимски семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$ 2014-2015 летен семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$	0.2 0.2
	2014-2015 зимски семестар во просек 100 студенти $\times 0.002 = 0.2$	0.2
	Вкупно	61.4

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
1.	Учесник во национален научен проект	3
	„Романски јазик“ во Правопис на македонскиот јазик, институт за македонски јазик „ Крсте Мисирков“ - Скопје 2015 стр. 235.	
2.	Македонско-романистички врски, проект предводен од професор д-р Ирина Бабамова. „Ефектите од словенско–романскиот билингвизам. Македонското влијание во лексиката на меглено-романскиот во последниве две децении.	3
3.	Монографија објавена во странство	12
	Атанасов Раду Михаил, Meglenoromana actuala in contextul limbilor balcanice, докторска теза одбранета во Букурешт и издадена исто така во Букурешт од Editura etnologica 2016.	
4.	Трудови со оригинални научни резултати, објавени во стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки одбор	
	„Calcuri lingvistice meglenoromane dupa limbile balcanice“ in Studii si Cercetari Lingvistice (SCL) Bucuresti p. 229-240	3
	„ Valorile perfectului compus in meglenoromana“ in Studii si Cercetari Lingvistice (SCL), LXIV, 2011, Bucuresti p. 484-490	3

	Вкупно	24
--	---------------	-----------

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активноста:	Поени
	Вкупно	

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Поени

Ред. број	Назив на активноста:	Поени
1	Превод	
	- книга	
	„Од латински до романски“, превод од романски на македонски, Мариус Сала, во издание на Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје и Univers Enciclopedic – Bucuresti, 229 страници	3
Дејности од поширок интерес		
2	Член на факултетска комисија	
	-Комисија за попис на постојани средства, 2012	0.5
	-Комисија за попис на библиотечниот фонд при Катедрата за романски јазици, 2012	0.5
	-Комисија за прием на нови студенти, 2013	0.5
	-Комисија за попис на библиотечниот фонд при Катедрата за романски јазици 2013	0.5
	-Комисија за прием на нови студенти, 2014	0.5
	-Комисија за попис на постојани средства, 2014	0.5
	-Членување во Центарот за кариера, 2014	0.5
	-Организационен одбор по повод јубилејот 45-години од основање на лекторатот по романски јазик, 2015	0.5
	-Комисија за јавни набавки - заменик член, 2014	0.5
	-Комисија за јавни набавки – претседател на комисија, 2015	0.5
	-Комисија за прием на нови студенти, 2015	0.5
	Вкупно	8.5
Спортска дејност		

	Вкупно	

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ	Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	61,2
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	24
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ	8,5
Вкупно	93,7

Комисија

Акад. д-р Аугуст Ковачец, редовен професор

Д-р Петар Радосављевиќ, доцент

Д-р Звонко Никодиновски, редовен професор



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ

Бул. Гоце Делчев бр. 9А 1000 Скопје, Р. Македонија
Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400
Факс.: +389 2 3223-811



Бр.

04-1045/8

17-11-2016

Скопје

Врз основа на чл. 63, став 1 алинеја 7, а во врска со чл. 126 и чл. 134 ст. 3 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 35/08, бр. 103/08, бр. 26/09, бр. 83/09, бр. 99/09, бр. 115/2010, бр. 17/2011, бр. 51/2011, бр. 123/2012, бр. 15/2013, бр. 24/2013, бр. 41/2014, 116/2014, бр. 130/20104, 10/2015, бр. 20/2015, бр. 98/2015, бр. 145/2015, бр. 154/2015, бр. 30/2016, бр. 120/2016 и бр. 127/2016 година), Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на својата 3. редовна седница одржана на 16.11.2016 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

1. **СЕВДА ЛАЗАРЕВСКА**, се избра во звањето **лектор** во наставно-научната област - романистика по предметот **француски јазик**.

2. Во стекнатото звање именуваниот-ата се здобил-а од денот на донесувањето на оваа Одлука, а платата ќе се определи со посебно решение во согласност со Правилникот за плати.

Образложение

На објавениот конкурс за избор на **лектор** во наставно-научната област - романистика по предметот **француски јазик** објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ се пријави кандидатот **Севда Лазаревска**.

Рецензијата за овој избор е објавена во Билтенот на Универзитетот бр. 1132.


Наставно-научниот совет на својата седница одржана на ден 16.11.2016 година по предлог на Рецензентската комисија во состав:

1. Д-р Звонко Никодиновски, редовен професор
2. Д-р Маргарита Велевска, редовен професор
3. Д-р Мира Трајкова, редовен професор

едногласно го-ја избра **Севда Лазаревска** во звањето **лектор**.

Согласно чл. 134 став 3 од Законот за високото образование избраниот наставник заснива работен однос за времето на кое е избран.

Одлуката да се достави до именуваниот-ната, Отсекот за сметководствено и финансово работење, Отсекот за општи, правни и персонални работи и Архивата на Факултетот.



ДЕКАН
на Филолошкиот факултет

Проф. д-р Анета Дучевска

Изработил:ГК
Одобрил:МШ